



ОПУСПРОЕКТ
ЕКОЛОГИЈА | БЕЗБЕДНОСТ ПРИ РАБОТА | МОНИТОРИНГ

**ДОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ
Б - ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА
ДПШ ДИМЕ ДОО увоз- извоз - Скопје**

Изработувач:

**РИ - ОПУСПРОЕКТ
ДОО Скопје**

у п р а в и т е л

Вулгаракис Иван

I. Општи информации

Проектирано квартално производство на пекара 4.770 парчиња

Проектирано квартално производство на мелницата 1.500 т брашно

Проектирано дневно производство на пекара 3.700.000 парчиња

Проектирано дневно производство на мелницата 15 т брашно

II. ОПИС НА ТЕХНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ

Координати на граничните точки, координати на дел од објектите како и оддалеченост од околните објекти се дадени на сликите во продолжение.



Слика 1 Оддалеченост од објекти и координати на локација

Табела бр. 1 координати на инсталацијата

точка на границите	координати
1.	7536631, 4653616
2.	7536684, 4653615
3.	7536686, 4653722
4.	7536633, 4653730



Слика 2 Координати на делови од инсталција

II.1 ЛИСТА НА ОПРЕМА

Во табелата што следи е дадена комплетната опрема со која располага ДПП

Диме ДОО Скопје

Табела бр. 2 Листа на опрема

Ред бр.	Машина	Производител	капацитет/моќност	год на произ/тип	местоположба
Пекара					
Линија 1					
1.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	55 KW	1987 160/2D	Пекара
2.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 rpm 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час		Пекара
3.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 925 rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час		Пекара
4.	Интермедијална комора	GOSTOL Nova Gorica	3,8 Kw 380/220 V-50Hz 1200-2400 пар./час		Пекара
5.	Ферментациона комора	GOSTOL Nova Gorica	22,5 Kw 03-05 bar 1500 пар./час		Пекара
6.	Тунелска печка	GOSTOL Nova Gorica	3x380/220 V 1500 пар./час		Пекара
Линија 2					
7.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	55 KW	1984 160/1	Пекара
8.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 rpm 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час		Пекара
9.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 925 rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час		Пекара
10.	Интермедијална комора	GOSTOL Nova Gorica	3,8 Kw 380/220 V-50Hz 1200-2400 пар./час		Пекара
11.	Рол машина	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 102rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час		Пекара
12.	Ферментациона комора	GOSTOL Nova Gorica	22,5 Kw 03-05 bar 1500 пар./час		Пекара
13.	Тунелска печка	GOSTOL Nova Gorica	3x380/220 V 1500 пар./час		Пекара
14.	Пакерка за леб	Union Pack- Italija	2.5 KW /1500 пар./h		Пекара
15.	Машина за сечење на леб	MATAS ser.br. 11297	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час		Пекара
16.	Машина за сечење на леб	MATAS Hercules ser.br. 141062	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час		Пекара



*Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ*

Ред бр.	Машина	Производител	капацитет/моќност	год на произ/тип	местоположба
17.	Машина за сечење на леб	MATAS Pratico Hercules ser.br. 171154	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час		Пекара
18.	Машина за сечење на леб	MATAS Pratico Hercules ser.br. 171281	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час		Пекара
19.	Машина за сечење на леб (резерва)	MATAS Pratico Hercules	0.25 Kw 380 V 2000 пар./час		Пекара
20.	Пакерка за тост леб	СЕМ МАКИНА CMS2020 ser.br. 011	0.85 Kw 220 V 2000 пар./час		Пекара
21.	Пакерка за био леб	СЕМ МАКИНА CMS2020 ser.br. 050	0.85 Kw 220 V 2000 пар./час		Пекара
22.	Пакерка за сечење на леб на парчиња	BSM Ltd 4004 Plovdiv, Bulgaria	6.3 Kw 380/400 V 50Hz 5-6 bar 2000 пар./час		Пекара
23.	Пакерка за леб на парчиња	BSM Ltd 4004 Plovdiv, Bulgaria	2.5 Kw 380/400 V 50Hz 5-6 bar 2000 пар./час		Пекара
24.	Клипсарица за затворање на кеси (трајни)	COMIPAK ser.br.1268	0.1 Kw 230 V 50Hz		Пекара
25.	Клипсарица за затворање на кеси (леб)	COMIPAK ser.br. 1214	0.1 Kw 230 V 50Hz		Пекара
26.	Клипсарица за затворање на кеси (леб)	COMIPAK ser.br. 1360	0.1 Kw 230 V 50Hz		Пекара
27.	Погон за пецива				
28.	Комора за суровини (од 0°C до 6°C)				Погон за пецива
29.	Миксер за месење тесто	MAC.PAN Italija	55 KW	1994 SE 160	Погон за пецива
30.	Миксер за месење тесто	GOSTOL Nova Gorica	55 KW		Погон за пецива
31.	Делилица на тесто	Kumkaya	Електромотор 1.5 KW 940 rpm 380 V 50-60 Hz 500-1500 пар./час		Пекара
32.	Окрулител-Конус	Kumkaya	Електромотор 1.1 KW 925 rpm 380 V 50-60 Hz 1600 пар./час		Пекара
33.	Рол машина	GOSTOL Nova Gorica	Електромотор 0,75 кв/1400 врт/мин Вибратор 25 кв 1600 пар/час	1976 КЕКЕС	Погон за пецива
34.	Кифларица 1	GOSTOL Nova Gorica	0,75 кв/1400 врт/мин 6000 пар/час	КЕКЕС	Погон за пецива
35.	Кифларица 2	GOSTOL Nova Gorica	0,75 кв/1400 врт/мин 6000 пар/час	КЕКЕС	Погон за пецива
36.	Комора за стасување на тесто 30 °C и влага 80%	Leuteneger Frei AG			Погон за пецива



Ред бр.	Машина	Производител	капацитет/моќност	год на произ/тип	местоположба
37.	Комора за стасување на тесто 30 0С и влага 80%	Leuteneger Frei AG			Погон за пецива
38.	Печка бр. 1	Senator	4,2 Kw 3x380/220 V		Погон за пецива
39.	Печка бр. 1	Senator	4,2 Kw 3x380/220 V		Погон за пецива
40.	Машина за пакување	ILAPAK			Погон за пецива
41.	Машина за пакување	General system pack	2.5 KW /1500 par./h		Погон за пецива
42.	Компресор	Energoinvest			Погон за пецива

IV. Суровини помошни материјали и енергии употребени или произведени во инсталацијата

Во табела 3 во продолжение се дадени детали за суровини и помошни материјали надополнети како во Заклучокот.

Резервоарот за нафта има волумен од 10.000 литри, се користи за потхранување на тунелските печки во погон, како резервна опција во случај на прекин на гасоводната мрежа, изведен е од челичен лим што му дава голема издржливост. Истиот секојдневно визуелно се контролира а на секои 10 години подлежи на преглед од надворешна овластена компанија. Поставен е во внатрешноста на погонот, полнењето е од надвор преку челични цевки нема поставена дополнителна танквана, но е инсталиран на поплочен под со керамички плочки што овозможува лесно собирање на нафтата доколку се случи истекување. До самиот резервоар се поставени ПП апарати кои можат брзо и лесно да се употребат со што би се спречила појава на хаварија. Како превенција е полнењето на резервоарот до максимум 3000 литри за да се намали потенцијалната опасност од големите количини.

Отпадната вода што се испушта во канализација се пресметува на околу 200 м³/месечно.



Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ

Табела бр. 3 Суровини меѓупроизводи и производи

реф. број или шифра	Материјал/ Супстанција	CAS ⁽⁴⁾ број	Категорија на опасност	Моментално Склад. колич. (тони)	Годишна кол. Тони (т)	R и S фраза ⁽³⁾
000901	Брашно тип 500	/	/	19 425	2 816 017 кг	/
000902	Брашно тип 400	/	/	675	78 150 кг	/
000908	Сточно брашно трици	/	/	962	200 кг	/
000903	Брашно тип 850	/	/	/	69 460 кг	/
000904	Брашно наменско	/	/	1 500	59 935 кг	/
000905	Брашно интегрално	/	/	600	277 754 кг	/
000906	Брашно ржано	/	/	1 835	123 111 кг	/
000907	Брашно ржано интегрално	/	/	/	10 309 кг	/
000915	Брашно пченкарно	/	/	/	8910 кг	/
001133	Презла	/	/	/	420,59 кг	/
001001	Квасец	/	/	1 570	110 750 кг	/
001000	Адитив павил	/	/	/	30 057 кг	/

*Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ*

001003	Шеќер	/	/	850	13 868 кг	/
001002	Зејтин	/	/	/	28 034 л	/
001020	Сусам	/	/	250	6066 кг	/
001173	Снегулки овесни	/	/	18	11,19 кг	/
001163	Оцет алкохолен	/	/	45	3148 л	/
001021	Јајца	/	/	1 320	123 378 парчиња	/
001028	Сув Праз	/	/	5	4,5 кг	/
0001004	Сол	/	/	10 500	70 710 кг	/
001022	Кромид	/	/	81	100 кг	/
001027	Сув Спанаќ	/	/	/	68,45 кг	/
001009	Урда	/	/	295	19 530,4 кг	/
001101	Кори	/	/	51	27,97 кг	/
001011	Мелено месо	/	/	40	5577,39 кг	/
001017	Печурки	/	/	116	1546 кг	/



*Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ*

001015	Пилешка Салама	/	/	87,17	965,6 кг	/
001014	Кашкавал	/	/	32,42	4593,4 кг	/
001105	Ореви	/	/	62	144,5 кг	/
001030	Мармалад за полнење	/	/	94	1019 кг	/
001102	Прашок за пециво	/	/	1,20	81,75 кг	/
001005	Глутен	/	/	2 164	15 128 кг	/
001031	Чоколаден крем	/	/	5	1389,2 кг	/
001006	Индустриски маргарин	/	/	222	11 250 кг	/
001007	Маргарин за слатки	/	/	5,50	433,85 кг	/
001019	Ким	/	/	8	4,1 кг	/
001108	Какао	/	/	0,50	82,1 кг	/
001018	Оригано	/	/	11	23,2 кг	/
001111	Арома ванила	/	/	3	42,14 кг	/
001050	Доматно пире	/	/	89	1140,5 л	/



*Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ*

001113	Арома рум	/	/	0,50	1,50 кг	/
001033	Бибер	/	/	/	36 кг	/
001035	Нишесте	/	/	8	664,9 кг	/
001037	Шеќер во прав	/	/	32	618,5 кг	/
001126	Лимонтус	/	/	3	1 кг	/
001038	Млеко во прав	/	/	60	4369,9 кг	/
001125	Гликоза	/	/	24	58,8 кг	/
001121	Крем Ванила ладен	/	/	16	45 кг	/
001104	Кокос	/	/	/	130,3 кг	/
001106	Чоколадо	/	/	3	2174,44 кг	/
001032	Палмина маст	/	/	40	7480 кг	/
001036	Вегета	/	/	3	28,5 кг	/
001040	Вишни фил	/	/	12,50	638,5 кг	/
001044	Млеко	/	/	/	20 кг	/



*Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ*

001013	Виршли	/	/	31	346,9 кг	/
001122	Крем ванила жолт	/	/	20	0,9 кг	/
001020	Пена шлаг	/	/	20	36,1 кг	/
001103	Супер гел	/	/	5	16,98 кг	/
001115	Шеќерни трошки	/	/	1	3,85 кг	/
001012	Пилешки стек	/	/	18	662,67 кг	/
001010	Сирење	/	/		946,92 кг	/
001016	Кечап	/	/		653,5 кг	/
001034	Црвен пипер	/	/		3,57 кг	/
001041	Јаболко фил	/	/		857,5 кг	/
001052	Пилешка шунка	/	/		1227,81 кг	/
001054	Кашкавал жив. потекло	/	/		1937,32 кг	/
001117	Хопла декор	/	/		1,5 л.	/
001118	Нес кафе	/	/		2,98 кг	/



Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ

001135	Џоли крем	/	/		8,5 кг	/
001140	Кисело млеко	/	/		25 кг	/
001149	Сончогледови зрна	/	/		13,4 кг	/
001150	Ленено семе	/	/		36,8 кг	/
001151	Маслинка	/	/		498,5 кг	/
001160	Палента	/	/		18,45 кг	/
001162	Корнишони	/	/		41,6 кг	/
001164	Печурки свежи	/	/		293 кг	/
001167	Буковец	/	/		3,9 кг	/
001168	Црно семе	/	/		6,48 кг	/
001170	Брашно хељда	/	/		6177 кг	/
001178	Семки од тиква	/	/		1,9 кг	/
001181	Маслиново масло	/	/		1360,5 кг	/
001188	Кашкавал млечен	/	/		159,09 кг	/



Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ

401001	Електрична енергија	/	/	/	36000 kWh/ 48000kWh Dn.akt/nok.akt	/
401201	Дизел гориво	/	/		450 т	/
401301	Вода	/	/	/	3000 m ³	/
412001	За ладилниците Фреон (R404A)	*	/	/	75 л	/
401202	Маслао SAE 90 W	/	/	/	30 л	/
401203	Масло SAE 30 , KOMPROL VK 150	/	/	/	5 л	/
401204	Масло SHLL RIMULA2	/	/	/	200 л	/
	Пченица	/	/		5200000 kg	/
	Рж	/	/	/	227560 kg	/
	ПП кеси за пакување на леб на парчиња	/	/	/	6800000 par.	/
	ПП фолија за пакување на печива	/	/	/	11200kg	/
	Хартиени кеси за пакување	/	/	/	47000 kg	/
	Клипси за затворање	/	/	/	1500kg	/



Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ

	Вреќа ПП	/	/	/	90000 пар.	/
	Отпадна вода	/	/	/	200 м ³ месечно	/
	ПП кеси за пакување на леб на парчиња				6800000 пар.	
	ПП фолија за пакување на печива				11200kg	
	Хартиени кеси за пакување				47000 kg	
	Клипси за затворање				1500kg	
	Вреќа ПП				90000 пар.	
	Deconex 51 GASTRO			0	0	R34 S 36/37/39, 28,45,26,24/25, 35
	nowa QUICK-DES	67-63-0	2	0.51	50	R 11,36,67
	Хендисепт	67-63-0	2	0	0	R 11,36,67
	Алесин Хендактив	67-63-0 2372-82-9	2	201	1001	R 11,36,67 S 2,35,51,45,26, 16,23.1



V. Цврст и течен отпад

На сликите во продолжение се дадени местата и отпадите за времено складирање како и нивните локации во инсталацијата.



Слика 3 Отпад од кујна



Слика 4 Стар леб



Слика 5 Отпадна амбалажа



Слика 6 Отпад од млин



Слика 7 Отпадно масло



Слика 8 ЦКО



Слика 9 метален отпад



Слика 10 Локација на отпади

Табела 4 Видови на отпад

Реф.бр.	Вид на отпаден материјал	Број од Европскиот каталог на отпад	Количина		Преработка/ одложување	Метод и локација на одложување
			Количина по месец (тони)	Год. Количина		
1.	Комунален отпад	20 03 01	1.25 т	15 т	Се собира во контејнери	ЈКП го Комунална Хигиена го носи на депонија
2.	Биоразградлив отпад од кујна	20 01 08	0,08 т	1 т	Се собира во садови	Секојдневно го превзема Даг Прокот
3.	Плева и лушпи од сита и циклон	02 03 01	0,9 т	10 т	Се собира во вреќи	Се одложува на земјиште земено под концесија од ДПП Диме користи како ѓубриво
4.	Талог од таложник	02 03 05	0.33 т	4 т	Повремено се исцрпува	Со комунален отпад ЈКП Комунална Хигиена го носи во Дрисла
5.	Пластична амбалажа	20 01 39	0,05 т	0,6 т	Се собира во контејнери	ЈКП го Комунална Хигиена го носи на депонија
6.	ПЕТ амбалажа	15 01 02	83 пар (0,000083 т)	1.0 пар (0,0001 т)	Се собира во контејнери	ЈКП Комунална Хигиена го носи во Дрисла
7.	Метал	20 01 40	0,04 т	0,5 т	Се селектира и чува во складиште за продажба	Се превзема од Отпад Суровина

8.	Отпадно моторно масло	13 02 07*	15 л (0,015 т)	180 л (0,18 т)	Се складира во буриња под настрешница	до проджба на отпад со дозвола за управување со опасен отпад
9.	Отпаден антифриз	16 01 15	16,6 л (0,016 т)	200 л (0,2 т)	Се складира во буриња под настрешница	до проджба на отпад со дозвола за управување со опасен отпад
10.	Гуми од возила	16 03 03	1,6 пар (0,016 т)	20 пар. (0,2т)	Се оставаат кај добавувачот на гуми	ТДА Трејд ги предава на Еко центар
11.	Акумулатори и батерии	16 06 01*	0,4 пар (0,005 т)	5 парчиња (0,1 т)	Времено се складира во складиште до механичка работилница	Ги превзема Ф групација
12.	Леб со поминат рок	/	1666 пар (0,66 т)	20.000 пар (8 т)	Се селектира	Се продава на Даст Проком

Поднесено е барање до ЈКП Комунална Хигиена за потпишување на договор за што нема сеуште повратна информација, барањето дадено во продолжение.



**Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ**

Јавно претпријатие Комунална хигиена - Скопје
Ndërmarrja publike Higjiene komunale - Shkup

Примено / E pranuar **25-01-2019**

Орг. единица Nësi org.	Број Numër	Прилог Shtesë	Вредност Vlerë
08	293		

ФК ПН 7.2.-1/2

Б А Р А Њ Е

за склучување на Договор за вршење на комунални услуги

I **Бараме да склучиме Договор со ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје, за вршење на следните комунални услуги:**

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад | 8 | Изнајмување на специјално комунално возило за собирање и транспортирање на ком. отпад |
| 2 | Изнајмување на сад за одлагање на отпад - контејнер со зафатнина од 1.1 m ³ | 9 | Изнајмување на специјално возило Влекач |
| 3 | Изнајмување на сад за одлагање на отпад - контејнер со зафатнина од 5 m ³ и 7 m ³ | 10 | Изнајмување на специјално комунално возило за метење на површини (Метлачка) |
| 4 | Изнесување на фекални отпадни води | 11 | Подигнување на прегазени и умрени животни |
| 5 | Рачно миење на површини | 12 | Уловување на животни скитници |
| 6 | Машинско миење на површини | 13 | Расчистување на диви депонии со ком. отпад |
| 7 | Носење со цистерна на вода за пиење | 14 | Чистење на плоштади, улици, скверови, игралишта и др. по завршени организирани митинзи, собири, манифестации и др. |

Напомена: Ве молиме да ги заокружите редните броеви пред бараните комунални услуги

II **Основни податоци за барателот на комуналните услуги:**

Точен назив на барателот по ЦРМ	ДПП на ГОЛЕНО и МАЛО ДИМЕ ДОО УЛВОЗ-УЗВОЗ СКОПЈЕ		
Скратен назив на барателот по ЦРМ	ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ		
Место - седиште на барателот по ЦРМ	УЛ. АЛЕКСА ДУНАВИС БР. 211А СКОПЈЕ		
Улица и број			
Даночен број	4030992159440		
Матичен број	4442064		
Жиро-ска и банка депонент	300000000048245 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
Адреса за контакт			
Управител - Директор	ИЛИДА ПАВЛИЧКОВСКИ		
Телефон - фиксен	Факс	Телефон - мобилен	E - mail
02/2643-804	02/2643-804		

III **Потребна документација:** Тековна состојба од ЦРМ
Имотни листови
Договори за закуп (кирија)

IV **Список на објекти со адреси за кои се бара вршење на услуга**

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Бул. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Б.Б. | 7. _____ |
| 2. _____ | 8. _____ |
| 3. _____ | 9. _____ |
| 4. _____ | 10. _____ |
| 5. _____ | 11. _____ |
| 6. _____ | 12. _____ |

ИЗЈАВА: За точноста и вистинитоста на дадените податоци по ова барање и приложените документи, како и неблагоприятна пријава за промена на истите, сносам полна одговорност со сите последици

Скопје, 25.01.2019 г.
/место и дата/



печат и потпис на одговорното лице на барателот на услуга/

Слика 11 Барање за потпишување на договор со ЈП КОмунална Хигиена

VI. Емисии во атмосферата

Детали за котел кој е потполно идентичен со наведениот во барањето



Табела бр. 5 Карактеристики на котел

Капацитет на котелот Производство на пара: Термален влез:	kg/час 0,65 MW	
Гориво за котелот Тип: јаглен/нафта/ЛПГ/гас/биомаса итн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур:	природен гас kg/час 0 %	
NOx	80 mg/Nm ³ при (0°C, 3% O ₂ (гас), 6% O ₂ (Цврсто гориво))	
Максимален волумен на емисија	1188 m ³ /час	
Температура	100 °C(min)	200 °C(max)
Периоди на работа	6 час/ден	180 денови/год

VII. Емисии во површински води

Дневната продукција на отпадни води просечно е околу 6,5 м³ додека на годишно ниво е околу 2400 м³.

Табела бр. 6 Параметар на емисија во отпадна вода

Параметар	Пред третирање				После третирање				
	Мах. просек на час (mg/l)	Мах. дневен просек (mg/l)	кг/ден	кг/год	Мах. просек на час (mg/l)	Мах. дневен просек (mg/l)	Вкупно кг/ден	Вкупно кг/ден	Идентитет на реципиентото [6N, 6E]
Суспендирани материи	/	/	/	/	352	352	27,6	10.000	42° 1'35.01"N 21°26'14.38"E
БПК ₅	/	/	/	/	187	187	14,8	2.400	

Мерното место е дадено на слика 14, додека координатите се дадени во табела бр. 11 во продолжение на текстот.

X. Бучава вибрации и нејонизирачко зрачење

Локациска мапа со со изворите на бучава и референтните точки е дадена во



XI. Точки на мониторинг на емисии и земање на примероци

Табела бр. 7 Мерење на емисија на загадувачки материи од точкасти извори

Испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метода на анализа/техника
Печка бр. 1	CO	1 год	MKS ISO 17025	MKC ISO 12039:2008
	SO ₂	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 7935:1992
	NO _x	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 0849:1996
	Чаден број	1 год	/	/
Печка бр. 2	CO	1 год	MKS ISO 17025	MKC ISO 12039:2008
	SO ₂	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 7935:1992
	NO _x	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 0849:1996
	Чаден број	1 год	/	/
Печка бр. 3	CO	1 год	MKS ISO 17025	MKC ISO 12039:2008
	SO ₂	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 7935:1992
	NO _x	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 0849:1996
	Чаден број	1 год	/	/
Печка бр. 4	CO	1 год	MKS ISO 17025	MKC ISO 12039:2008
	SO ₂	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 7935:1992
	NO _x	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 0849:1996
	Чаден број	1 год	/	/
Котел	CO	1 год	MKS ISO 17025	MKC ISO 12039:2008
	SO ₂	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 7935:1992
	NO _x	1 год	MKS ISO 17025	MKS ISO 0849:1996
	Чаден број	1 год	/	/

Табела бр. 8 Координати на точки на емисии

Референтни точки	Координати
П1	42° 1'34.09"N 21°26'14.46"E
П2	42° 1'34.10"N 21°26'14.85"E
П3	42° 1'33.71"N 21°26'14.13"E
П4	42° 1'33.82"N 21°26'14.14"E
К1 и К2	42° 1'33.99"N 21°26'15.21"E




Слика 12 Локација на емисиони точки

Табела бр. 9 Мониторинг на емитивно ниво на бучава

Испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метода на анализа/техника
ММ1	Ниво на бучава	1 год	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ2	Ниво на бучава	1 год	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ3	Ниво на бучава	1 год	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018
ММ4	Ниво на бучава	1 год	MKS ISO 1996-2:2018	MKS ISO 1996-2:2018

Табела бр. 10 Координати на точки за мониторинг на емитивно ниво на бучава

Референтни точки	Координати
ММ1	42° 1'32.85 "N 21°26'13.18 "E
ММ2	42° 1'34.33 "N 21°26'13.60 "E
ММ3	42° 1'35.95 "N 21°26'13.56 "E
ММ4	42° 1'35.81 "N 21°26'15.63 "E




Слика 13 Локација на мерни места за мониторинг на бучава и извори на бучава

Табела бр. 11 Мониторинг на отпадна вода од перење на пченицата

Испуст	Параметар	Фреквенција на мониторинг	Метод на земање на примероци	Метода на анализа/техника
В1	Суспендирани материи	1 год	MKS ISO 11923:2007	MKS ISO 923:2007
	БПК ₅	1 год	MKS ISO 1899-1, 2:2007	MKS ISO 1899-1, 2:2007

Табела бр. 12 Координати на точки за мониторинг на отпадна вода од перење на пченицата

Референтни точки	координати
В1	42° 1'35.01"N 21°26'14.38"E



Слика 14 Локација на мерни места за мониторинг на отпадни води

ХП. Програма за подобрување

Програмата за подобрување треба да донесе помало оптеретување на животната средина или во случајов со мерката засадување на дрвенести растенија да придонесе во продукцијата на кислород односно намалување на јаглеродниот двооксид од една страна и збогатување на пејзажната вредност на инсталацијата со зеленило. Оваа мерка треба да се реализира во пролет и наесен кога се поволни климатските прилики за да не се исуши садницата. Поради тоа е предвидена временка рамка од 7 месеци за да се реализира мерките кога ќе бидат најповолни уловите за засадување. Вредноста на инвестицијата не би требало да надмине 20.000,00 ден.

Замената на возниот парк кој е една од мерките која треба да даде допринос во намалување на загадувачките материи во воздухот поради тоа што возниот парк е застарен и емитура поголемо количество на загадувачки материи. Оваа мерка бара голема финансиска конструкција па добро е да се спроведе со некоја финансиска поддршка од страна на донатори или меки кредити што ќе предизвика редовна пракса со застарените возила. Вредноста на возилата е проценета на нешто помалку од 5.000.000,00 ден, а временската рамка за реализација е 5 месеци во годината 2023 за да се следи можноста од реализација на некоја од финансиските поддршки кои ги имаат на располагање компаниите во РСМ.

Табела бр. 13 Мерки за подобрување

Р. бр.	Опис на мерката	Цел на мерката (изразена преку намалување на влијанијата врз ж.с.)	Временски распоред за реализација на програмата за подобрување		
			Датум на започнување на мерката	Датум на завршување на реализацијата	Вредност на мерката
1.	Засадување на 20 дрвенести растенија на локација договорена со општината	Подобрување на квалитетот на воздухот како општествено одговорна компанија	04/2022	11/2022	20.000,00 ден
2.	Набавка на 4 нови возила за транспорт на производите	Намалување на емисиите во воздухот	05/2023	09/2023	4.900.000,00 ден

ХШ. Спечување на хаварии и реагирање во итни ситуации

При изградба на сите објекти од ДПП Диме водено е сметка од областа на сигурност, заштита и безбедност при работа и заштита на животната средина, при што се применети сите норми и прописи од областа на сигурност на градбите, заштита од пожар, заштита при работа како и максимална заштита на животната средина со комплетна градежно техничка документација и употребна дозвола. При градење на објектите, во зависност од нивната намена водено е сметка за материјалите при градба, за нивната цврстина, отпорност на топлина итн. Обезбедување на границите на инсталацијата од пристап на невработени лица, оградување на истита и поставување на обезбедување. Инсталацијата е така уредена да овозможува непречено работење и безбедно изведување на сите работи од почеток па се до завршување на производниот процес.

Уредување и одржување на околината во инсталацијата

Со цел да се овозможи непречен пристап на возилата и машините за дотур на материјали се користи постојаниот дворен простор и соодветните асфалтни патеки кои се одржуваат во функционална состојба.

Определување на место, простор, начин на разместување и складирање на сировини и готови производи.

Сите материјали и опрема која е потребна за процесот на производство односно за изведување на одредена работа се поставени, складирани на определено место така што овозможува лесен преглед и нивно несметано земање без опасност од уривање и причинување на било каква повреда, а со тоа и штетни влијание врз животната средина. Сировините и готовите производи се категоризираат по вид, тежина и приоритет за транспорт и производство. Како места во кој се складираат и/или ракуваат одредени опасни сировини се идентификувани:

Масла

Нафтени деривати

Подстаница за природен гас

Котлара

Начин на обезбедување и обележување на опасни места Обезбедувањето на опасните места е направено со тоа што на фабриката е поставена табла со Натпис



“Забранет влез за невработени“, а за вработените е поставена табла со предупредување за опасноста. Исто така се поставени и табли со натписи за задолжително носење и користење на средства за лична заштита. Таблите за предупредување се поставени на видно место на сите места каде постои можност за настанување на повреда.

Уредување на електричната инсталација за фабрика и осветлување

Снабдувањето со електрична енергија се врши од трафостаницата која е сместена во дворот на предметната инсталација дадена на слика 2. Заради безбедност на вработените нема да смее да се вршат поправки на машините и уредите без предходно истите да се исклучат од напон. Доколку настанат било какви дефекти на електричната инсталација, отстранувањето на истите го врши квалификувано лице за таа намена. Заради заштита од удар на струја на работниците, сите машини и уреди кои се напојуваат со електрична енергија се заштитени со заштитно заземјување.

Складирање и ракување со суровините, производите и отпадот

Од описот на начинот на ракување, складирање на суровините, производите и отпадот во предходните поглавја како можни потенцијални (инцидентни) емисии можат да се појават следниве:

- Неправилно складирање на суровини и производи, и
- Несоодветно управување со отпадот

Како инцидент кој може да се појави се излевања и истите се од механички карактер и поврзани се со нарушувања на местата за складирање на суровините и машините. Доколку настанат вакви нарушувања, персоналот кој е вработен во инсталацијата е должен да ги превземе сите неопходни мерки за отстранување на ваквите инциденти. Истите се однесуваат на тоа да вработениот е должен веднаш да го извести раководството и веднаш да пристапи кон отстранување на ваквите излевања преку впивање на течностите со разни апсорбентски материјали или физичко отстранување (метење, употреба на впивателни крпи, гранули, дрвени струготини, песок и слични). Со ваквиот начин на заштита од излевање не се предизвика загадување на животната средина.

Природни непогоди



Доколку дојде до било каква природна непогода (катастрофа) порои, силни ветрови, земјотреси и сл. Тогаш, персоналот веднаш се евакуира на места определени за таа намена, по што следува заштита на објектите и оние делови на инсталацијата кои се потенцијални загадувачи на животната средина.

Укажување на прва помош во случај на повреда при работа

Давање на прва помош на работниците во случај на повреда при работа се врши на лице место, за чија цел се користат средствата од сандачињата за прва помош кои се поставени на видни и достапни места. Првата помош на повредниот му ја дава лице од службениот кадар или друго обучено лице за давање прва помош. Во колку повредата е од поголем карактер и е потребна помош од стручни лица повредата се санира на лице место, а потоа повредениот се пренесува до најблиската здравствена установа. Во случај на повреда непосредниот раководител е должен работникот да направи пријава за несреќен случај при работа веднаш по несреќата или во рок од 24 часа. Ако повредата е од потешка природа или се повредени повеќе работници, непосредниот раководител на објектот е должен веднаш или во рок од 48 часа, или писмено да го извести трудовиот инспектор за безбедност и здравје при работа. Воедно треба да се обезбеди местото на повредата се до доаѓање на увид на трудовиот инспектор.

Мерки и средства за заштита од пожар

При полн капацитет за експлоатација и опременост за извршување на функцијата за која е наменет објектот на ДПП Диме, следниве материјали се дефинирани како горливи: дрво (дрвени струготини, врати, ламинати, подови, мебел); текстил (мебел, завеси, алишта и гардероба); хартија (картонска, книжна амбалажа, пвц амбалажа, списи, книги и сл.); суровини за производство на леб; електронски уреди (компјутери, копири, апарати, принтери и сл). Како опасности за предизвикување на пожар за запалување на горенаведените запаливи материјали се:

- Невнимание: пушење, непрописно користење на уредите, опремата и инсталацијата,
- Недозволена употреба на отворен оган и алат што искри,
- Непрописно изведена електрична инсталација,
- Дефекти во електричната инсталација Намерно запалување,



- Користење на уреди и инсталации кои можат да предизвикаат пожар или експлозија,
- Движење и престој на лица кои би можеле да предизвикаат пожар. Според видот на запаливи материи кои се наоѓаат во инсталацијата можни се пожари од следниве класи: Класа А – пожари на цврсти запаливи материи (дрво, текстил, хартија, брашно) Класа Б – пожари од запаливи течноти (нафта) Класа Ц- пожари предизвикани од гасови - природен гас Класа Е – пожари на уреди и инсталации кои се наоѓаат под електричен напон.
- Безбедноста од опасностите од пожар за вршење на дејноста и присутните луѓе во просторот кои ја вршат таа дејност, се остварува со обезбедување на следните услови: Спречување на настанување пожар; Спречување на проширување на евентуално настанат пожар кон околниот простор; Обезбедување на сигурна евакуација на луѓето и материјалните добра; Овозможување на непречена интервенција во случај на пожар.

Во интерес на безбедноста на луѓето што работат и престојуваат во просториите на овој производствено – деловен објект, за нивна заштита од пожари и непречена евакуација превземени се следниве мерки за заштита од пожари:

- Објектот е изграден со примена на незапаливи градежни материјали кои имаат пожарна отпорност во времетраење од најмалку 2 часа исто така сите пожарни сектори од објектот се одвоени меѓусебно со пожарноотпорни градежноконструктивни елементи;
- Целокупната електрична инсталација во објектот е изведена со електрични спроводници по сидови и плафони под малтер вовлечени во термопластични ребрести црева и водени на шелни и кабел регали. На тој начин, се обезбедува заштита од опасен напон на допир преку заштитно заземјување со водење на трет односно петти проводник во инсталацијата;
- Во објектите се поставени главни разводни табли во кои се наоѓаат автоматски склопки за заштита на електричните проводници од електричната инсталација од куса врска.
- Објектот е заштитен со громобранска инсталација, како заштита од електрични празнења, со што е оневозможена можноста за настанување на пожар од гром;



- Во случај на прекин на мрежен напон изведена е инсталација за панични светилки со сопствен извор на напојување за 3 часа непрекината работа, кои служат како резервно осветлување на патиштата за евакуација. Во случај на настанување на пожар во која било просторија на објектот, изведен е систем за автоматско откривање и јавување на пожар.
- Во случај на пожар (или било каков инцидентен настан) патиштата за евакуација на луѓето од објектот се кратки, јасни и слободни за непречена евакуација на луѓето од објектот низ излезните врати, а одтаму надвор од објектот каде што е слободна безбедна зона. Влезните врати во објектот се отвараат во насока на евакуација;
- Поставеноста на објектот овозможува лесен и директен пристап за интервенција на противпожарни возила од пристапниот пат директно до локацијата на објектот. Внатре во самата парцела е овозможен слободен тек на движење долж целиот објект и празен простор за завртување на возилата. Ивичниците на тротоарите на пристапниот пат се закосени со што се овозможува полесен пристап на пожарните возила непосредно до објектот. Пристапните патишта до објектот имаат носивост на конструкцијата на осовински притисок од 8 тони;
- Оддалеченоста на складираната стока од електричните прекинувачи и хидрантите е толкава да има можен несметан пристап до нив, а од сијаличните места оддалеченоста на складираната стока не е помала од 0,5 м;
- Во објектите од комплексот се поставени рачни апарати за почетно гасење пожар, 22 ПП апарати – S9.
- Објектот е опремен со внатрешна и надвоешна хидрантска противпожарна мрежа и хидранти (вкупно 12). Хидрантите се лесно видливи и поставени на растојание што овозможува рационална и ефикасна примена и употреба во случај на пожар;
- Во влезните простории на објектот, на видно место сеа поставени натписи/предупредувања: “Забранета употреба на отворен оган и алати што искрат”; “Интервентен телефонски број на територијалната противпожарна единица е 193”. Исто така на видно место се поставени упатства за тоа кои и



- какви активности треба да преземат вработените во случај на пожар (поставени се и противпожарни планови за евакуација). По настанување на пожар и неговото откривање ќе се преземаат следните активности:
- Се исклучува доводот на електрична енергија во објектот;
 - Се исклучува доводот на земјен гас во објектот.
 - Се информира територијалната противпожарна единица за настанатиот пожар преку интервентниот телефон 193;
 - Се пристапува кон почетно гасење и локализација на пожарот со помош на рачните апарати за почетно гасење на пожар, противпожарните хидранти и други прирачни средства, ако тоа не претставува лична опасност по живот;
 - Се пристапува кон евакуација на луѓето и материјалните добра. Операторот поседува правилници за заштита од пожари и експлозии, план за заштита од пожари, експлозии и елементарни непогоди и проценка на загрозеност од пожари и елементарни непогоди. Бидејќи како природна појава земјотресите не можат да се предвидат, во случај, би се превзеле мерки во зависност од степенот и карактерот на штетата. Во Компанијата е воспоставена Процедура за - Отповикување на Производ и Управување со Кризи - во која се назначени членовите на тимот за управување со кризи и наведени сите мерки и активности кои се предвидени да се преземат во случај на криза.
 - Системот за отпрашување во силосот за брашно е автоматски контролиран.
 - Во продолжение се дадени ситите каде се наведени лицата со име и презиме работна позиција и позиција за Заштита и Спасување како Штаб за заштита и спасување.



Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ

-Штаб за Заштита и Спасување-

Р.Б.	Место	Име и презиме	Вид/Образование Вид/Занимање	Број/телефон
1	Командант-1	Марија Павлическа	УПРАВИТЕЛ	
2	Началник-1	Борчо Крстевски		
3	Помошник на началник за оперативни работи-1	Иван Мирваноски	РАБОДНО-ТЕЛ МЕДИЦИНА	
4	Помошник на началникот за хуманитарни мерки-1	Благодја Георгиевска		
5	Помошник на началникот за технички мерки-1	Јулијана Котаркиќ		
6	Извршител- Администратор-1	Ѓулијана П. Крстевска		
7	Извршител- Курир/Возач-1	Александар Нилоски		



-Просторни Сили-Универзална Единица-

Р.б	Место	Име и презиме	Работно место	Тел.
1	Команда на вод	Златица Костава	Сметководител	
2	-командир-1	Анча Хоџиќова	Сметководител	
	-зам.командир-1	Ване Нанев	Илтар	
3	-Возач/Курир-1	Санде Стојков	Илтарски член	
4	Командант на отделение А-1	Томо Кочанов	Компјутерски администратор	
5	1(Водител извршител)	Соня Велова	Сметководител	
6	2 (Извршител)	Тристан Ѓиѓиќ	Сметководител	
7	3 (Извршител)	Симјона Улиќ	Комерцијал	
8	4 (Извршител)	Несимир Мартиќ	Благотвор	
9	1(Водител извршител)	Тривка Димитрова	Илтар	
10	2 (Извршител)	Зоран Павлов	Матрицонер	
11	3 (Извршител)	Синџо Тодоров	Матрицонер	
12	4 (Извршител)	Ване Тодоров	Матрицонер	
13	1(Водител извршител)	Павлова Вера	Сметководител	
14	2 (Извршител)	Петковска Ана	Дирекција	
15	3 (Извршител)	Серафимовска Ље	Дирекција	
16	4 (Извршител)	Метод Зетина	Илтар	
17	Командант на отделение Б	Анѓелина Љупова	Сметководител	
18	1(Водител извршител)	Митов Радко	Илтар	
19	2 (Извршител)	Петковска Елена	Илтар	
20	3 (Извршител)	Уго	Илтар	
21	4 (Извршител)	Санде Стојков	Илтар	



Дополнување на Барање за издавање на Б - Интегрирана еколошка дозвола за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ

22	1(Водител извршител)	Б-б	СВЕТЛАНА ПЕШЕВСКА	СМЕНОВОДИТЕЛ - ПЕЧИВАЧ	
23	2 (Извршител)	Б-б	ЈАСМИНА ПИРКОВСКА	ПЕЧИВАЧ	
24	3 (Извршител)	Б-б	МАРИЈАНА БОГОЕВСКА	ПЕЧИВАЧ	
25	4 (Извршител)	Б-б	РАДМИЛА ЈОВЧЕВСКА	ПАКУВАЧ	
26	1(Водител извршител)	Б-в	ВИЛЈАНА БАДАРЕВСКА	ПАКУВАЧ	
27	2 (Извршител)	Б-в	ВИЛЈАНА ДИМИТРИЕВСКА	ПАКУВАЧ	
28	3 (Извршител)	Б-в	ВЕРУЧЕ ПИСЛЕВСКА	ПЕКАР	
29	4 (Извршител)	Б-в	ЦВЕТАНКА НИКОЛОВСКА	ПАКУВАЧ	
30	Командант одделение В	на	ДРАГИ СТОЈАНОВСКИ	СМЕНОВОДИТЕЛ - ЛЕВ	
31	1(Водител извршител)	В-а	САШО БОГДАНОВСКИ	ПЕКАР	
32	2 (Извршител)	В-а	СМЕНАНА ДИМИТРОВА	ПЕКАР	
33	3 (Извршител)	В-а	ЛЕНКА ЖИВКОВСКА	ПЕКАР	
34	4 (Извршител)	В-а	КОВИЦА ПУЗА	ПЕКАР	
35	1(Водител извршител)	В-б	МАРИЈАНЧЕ ДИМОВСКИ	ПЕКАР	
36	2 (Извршител)	В-б	ВЛАГИЦА БУНДРЕВСКА	ПЕКАР	
37	3 (Извршител)	В-б	СТОЈАНКА СИМЕОНОВА	ПЕКАР	
38	4 (Извршител)	В-б	ГОРДАНА НЕВЕЛЧИК	ПЕКАР	
39	1(Водител извршител)	В-в	ПЕТРЕ КОВАЧЕВ	ПАКУВАЧ	
40	2 (Извршител)	В-в	РОЗЕ КОМНЕДОВИК	ПАКУВАЧ	
41	3 (Извршител)	В-в	ОЛГИЦА СТАНОЈКОВСКА	ПЕКАР	
42	4 (Извршител)	В-в	ЈУЛИЈА КРСТОВСКА	ПАКУВАЧ	

Скопје



Управител

158

Сите наведени одговорности и предвидени активноти за Спечување на хавари и реагирање во итни ситуации, се детално прикажани во документите изготвени според потребите на ДПП Диме доо Скопје изготвени во мај 2014 год. и тоа:

1. Проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи;
2. План за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи;
3. Правилник за заштита од пожари и експлозии;
4. Елаборат за против пожарна заштита.



XIV. Ремедијација, престанок со работа, повторно започнување со работа и грижа по престанокот на активностите

Под делумен престанок со работа се подразбира престанување со работа на дел од активностите во инсталацијата. Под времен престанок на работа се подразбира престанување со работа во времетраење подолго од една година. Престанување со работа на дел од активностите (делумен престанок со работа) во инсталацијата за преработка на леб и двопек технички е изводливо, но реално гледано не постои причина за престанување со работа. Во случај на делумен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата, ќе се преадаптираат за друга намена. Опремата ќе е отстранета од објектите и со неа се постапува во зависност од нивната функционалност. Доколку опремата е сеуште функционална ќе биде преместена на друга соодветна локација за таа намена. Доколку е надвор од функција, во зависност од материјалот од кој е изработена ќе биде селектирана и продадена како секундарна суровина. Залихите од сировините во магацин би се испразниле со продавање. Со оглед на карактерот на поголемиот дел од готовите производи не се акумулираат залихи (дневни производи). Останатите производи кои се со подолг рок на траење би се испразниле со продавање. Во компанијата е воспоставена процедура за набавка на сировини и материјали за пакување која оневозможува акумулирање на големи залихи.

Производството се реализира врз база на дневни нарачки со што се оневозможува акумулирање на големи залихи на готов производ. **ЦЕЛОСЕН ИЛИ ДЕЛУМЕН ПРЕСТАНОК СО РАБОТА** Успешното дислоцирање и минимизирање на влијанијата врз животната средина во случај на престанок со работа би се одвивал во следниве фази: • Дислокација на сировините и крајните производи, • Дислокација на процесната опрема • Дислокација на објектите или нивна пренамена, и • Повторно доведување на локацијата до состојба погодна за друга намена. Под целосен престанок со работа се подразбира престанување со работа на целата инсталација. Во случај на целосен престанок со работа, објектите каде е сместена опремата ќе се испразнат и во зависност од функционалноста на опремата истата или ќе се продаде за повторна употреба за иста намена или ќе се селектира и ќе се продаде како секундарна суровина. Исто така, сите материјали кои можат да се искористат, ќе се продадат за соодветната намена. Градежниот шут од објектите



ќе се одложи на депонија за градежен шут или на локација одредена од локалната самоуправа. План за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето Известување Сто и дваесет (120) дена пред предвидениот престанок со работа, ДПП Диме ќе достави писмено известување за планираниот престанок заедно со ажурираниот План. Контрола на влијанието на суровините, помошните материјали и производите Со планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето се претпоставува дека периодот на затварање (делумен или целосен) би бил однапред познат. За таа цел, во случај на престанок со работа, менаџментот ќе направи преглед на суровините, помошните материјали и производи во објектот кои ќе престанат со работа. Прегледот ќе се направи со цел да се дефинираат складираните количини и ќе се направи план за нивно управување до затварање, се со цел тие да бидат минимизирани или целосно исцрпени.

Делумно затварање. Во случај на делумно затварање на објектите во Индустрискиот Комплекс Пекара, овој План предвидува: • Раководството да направи контрола на сите суровини, репроматеријали или производи кои се користат во објектите кои ќе се затвараат, да направи нивна листа со расположливи количини и да даде налог за набавка на оние количини и материјали кои се неопходни за преостанатиот дел од работат,

- Раководителот на службата за одржување ќе ги искалкулира и ќе направи листа на сите суровини и помошни материјали до денот на престанок со работа. Непотрошените суровини и помошни материјали кои можат да се искористат во производството ќе се употребат се до затварање на објектите, а доколку останат одредени количини истите ќе се складираат привремено во објектите кои ќе продолжат со работа се додека не се предадат на други компании кои понатаму со нив ќе постапуваат.

- Редовно ќе се ажурира листата на компании кои ќе можат да ги откупат останатите суровини. Целосно затварање Во случај на целосно затварање на објектите во ДПП Диме со овој План се превидува :

- Раководството да направи преглед на сите суровини, репро материјали или производи кои се потребни за функционирање на објектите ќе направи нивна листа на расположливи количини и ќе издаде налог за набавка на оние



- количини кои се неопходни за преостанатиот период од работата на Инсталацијата,
- Раководителот на службата за одржување ќе искалкулира и ќе направи листа на останатите количини на суровини кои до денот на престанок со работа ќе треба да се употребат. Доколку остане одредена количина од некаков вид на суровина истата ќе се продаде или предаде на компанија која позната со нив ќе постапува на соодветен начин.
 - Редовно се ажурира листата на компании на кои ќе може да им се понудат сите заостанати (непотрошени) материјали,
 - Редовно се ажурира листата на компании на кои ќе може да ја откупат суровината и готовиот производ. Планирано расчистување и чистење на градби и технички постројки Опрема и возен парк Доколку опремата и машинеријата се сеуште функционални ќе бидат преместени на соодветна локација за таа намена. При делумно затварање, односно затварање на дел од инсталацијата, опремата која е функционална ќе се премести на дел од локацијата која работи и доколу истата е соодветна ќе се употребува на таа локација. Доколку истата не е соодветна привремено ќе се складира се до нејзино предавање или продавање на друга компанија која ќе ја користи за своја намена. Доколку опремата е надвор од функција во зависност од материјалот од кој е изработена ќе се селектира и продаде како секундарна суровина. Со искористената електрична и електронска опрема ќе се постапува во согласност со Законот за управување со отпад и Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема. Објектите со кои располага ДПП Диме се изградени со неопходната инфраструктура специјално намената за основната дејност која ја обавува комплексот. Градежниот отпад од цврста градба би бил одложен на депонија за цврсти материјали. При дислоцирање на дел од материјалите кои може повторно да се искористат ќе бидат демонтирани и дислоцирани. Металната конструкција би била демонтирана и продадена како секундарна суровина. Операторот ќе се погрижи отпадот што нема да се продаде, безбедно да биде одложен на депонија по претходна консултација со надлежниот орган. Одржливост и проверка на Планот Во



текот на оперативниот живот на ДПП Диме , Планот за целосен или делумен престанок со работа и грижа по затварањето ќе се преиспитува во зависност од потребите и измените кои ќе се направат на локацијата како и со промена на законската регулатива. Планот ќе се ажурира со секоја измена и со секое ново истражување за можно загадување, како и истражувања за можни ризици кои ќе произлезат од активноста на работата на ДПП Диме. Пренамена на локацијата ДПП Диме се наоѓа во Општината Бутел, и доколку дојде до затварање на инсталацијата, локацијата ќе може да се пренамени за друга наменена согласно ГУП по претходно доведување во задоволително ниво на земјиштето. Доколку се утврди контаминација на површините ќе се превземат сите неопходни мерки кои прозлегуваат од Законот за управување со отпад, Законот за животна средина и Правилниците кои ја уредуваат материјата за постапување со посебни видови на отпад.



XVI ИЗЈАВА

Со оваа изјава поднесувам барање за дозвола/ревидирана дозвола, во согласност со одредбите на Законот за животна средина и прописите усвоени за таа цел.

Потврдувам дека информациите дадени во ова барање се вистинити, точни и комплетни.

Немам никаква забелешка на одредбите од Министерството за животна средина и просторно планирање или на локалните власти за копирање на барањето или на негови делови за потребите на друго лице.

Потпишано од: ДПП Диме ДОО Скопје Датум : 15.10.2020 год
(во името на организацијата)

Име на потписникот: Илија Тодичевски

Позиција во организацијата: УПРАВИТЕЛ



Прилози

Попорезивно дефинирање на прилозите кои се дадени цво барањето за БЕИД за
ДПП ДИМЕ ДОО СКОПЈЕ

Прилог бр. 1 Тековна состојба, Се однесува на поглавје **I.ОПШТИ
ИНФОРМАЦИИ** како доказ за наведените податоци

Прилог бр. 2 Имотен Лист Се однесува на поглавје **I.ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**
како доказ за наведените податоци

Прилог бр. 3 Договор за подигање на стар бајат леб и др. пекарски производи Се
однесува на поглавје **V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД** како доказ за безбедно управување
со отпадите.

Прилог бр. 4 Извештај од физичко хемиска анализа на отпадна вода, Се однесува на
поглавје **VII. ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА** како
доказ за карактеристиките на отпадната вода од ДПП Диме

Прилог бр. 5 Потврда за превземање на отпадни гуми, Се однесува на поглавје **V
ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД** како доказ за одржливо управување со отпадните гуми

Прилог бр. 6 Договор за подигање на отпадна електронска и електрична опрема,
отпадни батерии и акумулатори, Се однесува на поглавје **V ЦВРСТ И ТЕЧЕН
ОТПАД** како доказ за одржливо управување со отпадните опасни материи

Прилог бр. 7 Договор откуп на отпадни сировини, Се однесува на поглавје **V
ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД** како доказ за одржливо управување со отпадните опасни
материи

Прилог бр. 8 Договор за подигање на отпадни масла, Се однесува на поглавје **V
ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД** како доказ за одржливо управување со отпадните опасни
материи

Прилог бр. 9 Извештаи од мерење на бучава и ПМ 10, Се однесува на поглавје **X.
БУЧАВА, ВИБРАЦИИ И НЕЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ и VI.1.3. Фугитивни и
потенцијални емисии**, како доказ за ниското ниво на загадувачки материи кои се
емитираат во воздухот односно ниското ниво на бучава

Прилог бр. 10 Договор вода и одвод , Се однесува на поглавје **VII. ЕМИСИИ ВО
ПОВРШИНСКИТЕ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА** како доказ за карактеристиките на
отпадната вода од ДПП Диме

Прилог бр. 11 Потврда за извршен инспекцисни надзор над громранска заштита, Се
однесува на поглавје **XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ
СЛУЧАИ**

Прилог бр. 12 Сертификат за имплементиран стандард ИСО 22000:2005, Се
однесува на поглавје **XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ
СЛУЧАИ**

Прилог бр. 13 Список на возен парк, Се однесува на поглавје **IV СУРОВИНИ И
ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ
ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА**

Прилог бр. 14 Микролокација на Објектот, Се однесува на поглавје **I.ОПШТИ
ИНФОРМАЦИИ**

Прилог бр. 15 Макролокација на објектот, Се однесува на поглавје



Прилог бр. 16 Графички приказа на мелницата и пекарата, Се однесува на поглавје

II.1. ОПИС НА ТЕХНОЛОШКИТЕ ПРОЦЕСИ

Прилог бр. 17 Договор за ДДД заштита, Се однесува на поглавје **XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ**

Прилог бр. 18 Безбедносни карактеристики на средствата за одржување на хигиена, Се однесува на поглавје **IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА**

Прилог бр. 19 Сметка ел. енергија, Се однесува на поглавје, **IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА**

Прилог бр. 20 Сметка за потрошена вода, Се однесува на поглавје **IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА** како доказ за користење на вода од ЈП Водовод и Канализација

Прилог бр. 21 Договор за одржување на трафостаница, Се однесува на поглавје **XIII. СПРЕЧУВАЊЕ ХАВАРИИ И РЕАГИРАЊЕ ВО ИТНИ СЛУЧАИ**

Прилог бр. 22 Договор за превземање на отпадот од пакување, Се однесува на поглавје **V ЦВРСТ И ТЕЧЕН ОТПАД** како доказ за одржливо управување со отпадните материи

Прилог бр. 23 Регулациона и процесна шема за погонот Мелница, Се однесува на поглавје **II.1. ОПИС НА ТЕХНОЛОШКИТЕ ПРОЦЕСИ**

Прилог бр. 24 Безбедносни карактеристики на фреонот, Се однесува на поглавје **IV СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА**